

"Безбедноста има регионален карактер и таа се однесува како систем на поврзани садови. Според тоа, се прелева од едно на друго место, од еден во друг сектор, од една во друга држава, бидејќи регионот сè уште не е ситуиран, ние сè уште сме надвор од ЕУ и од НАТО, каде има повисоки стандарди на обезбедување на границите. Последниот напад врз 'Алфите' е чист класичен излив на одмазда, нешто што треба да ни стави до знаење - ние сме овде без разлика што вие зборувате, можеме да ја загрозиме безбедноста", истакнува Трајан Гоцевски, поранешен министер за одбрана на Република Македонија.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

## ПОДГОТВЕНА ЛИ ОДБРАНИ ОД КР

и за домашни криминалци. Без оглед кои се напаѓачите, се претпоставува дека тие или се обидуваат или веќе ја напуштиле државата.

Овој инцидент, како и оној кој се случи на почетокот од годинава, во кој при нападот на цип на специјалната единица "Тигри" беше убиен Зоран Марковски, го наметнува прашањето од каде толкава храброст кај криминалците за да атакуваат врз полицијата? Всушност, нападите врз полицајците станаа наше секојдневие, па не само во пресметка со криминалците, туку и при најобична рутинска контрола тие го ризикуваат својот живот. Кај нас станаа вообичаено проблемите да се решаваат со оружје, а нашите полицајци дагинат на своите работни места, што најчесто се случува кога ќе им ги "побркаат" сметките на криминалците.

Каква е ефикасноста на нашиот безбедносен систем да се справи со воо-

### ПРОВОКАЦИЈА

"Не држи вода" оправдувањето дека инцидентите биле повремени. Напротив, доколку надлежните институции не реагираат соодветно на ваквите криминалистички банди, тогаш нивното однесување може да стане модел за успешен начин на провокација и секојдневна пресметка со униформираните лица.

Криминалците веќе не избираат ниту време, ниту средства како да ѝ се спротивстават на полицијата. Полицискиот тим беше нападнат на ист начин како и оној на почетокот од годинава кога беше убиен полицаецот Зоран Марковски. Најновиот инцидент се случи среде бел ден, во дворот на една високообразовна институција, факултет полн со студенти. Што ќе се случеше доколку куршумите завршеа во студентите?



НАПАД ВРЗ УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ

**М**инистерството за внатрешни работи сè уште не открива детали за последниот инцидент кај Природно-математичкиот факултет во Скопје, во кој еден припадник на "Алфите" го изгуби животот, а двајца беа повредени. Сè уште се истражуваат и мотивите за нападот, иако МВР се сомнева дека убиството е одмазда за неколкуте последни успешни акции на единицата "Алфи", кои биле најзаслужни за неодамнешното откривање на хероинот кај граничниот премин "Богородица", како и за разбивањето на повеќе криминални групи во Скопје, осомничени за неколку обиди за убиства и разбојништва. Се проверуваат и можните врски на напаѓачите со тутунската мафија, а се шпекулира и дека убијците се платеници од Косово. Сепак, не е исклучена можноста дека станува збор

ружените лица? Многу прашања, а има ли одговори?

Одговорните институции коментираат дека Република Македонија покажува исклучителни резултати во борбата против криминалот и корупцијата, но каква е таа борба кога возвратот за речиси секоја успешно изведена акција е атак врз полицијата, при што има и жртви.

Неспорен е фактот дека полицајците треба да се грижат за безбедноста на граѓаните, но постои ли некаков начин да се спречи ваквиот епилог на настаните?

Кога има атак врз припадниците на државните институции, кога криминалците воопшто немаат ниту страв ниту трепет од униформираните лица, тогаш што им останува на обичните граѓани, освен да се молат да не налетаат на вакви банди.

"Министерството за внатрешни работи - вели министерката Јанкуловска - најригорозно и најстрого ќе реагира на овој напад, и ние нема да подлегнеме на притисоците и пораките кои криминалните групи се обидуваат да ги испратат поради успешната работа на МВР".

И експертите коментираат дека главните мотиви за нападот врз полициските "Алфи" се револтот и одмаздата на криминалните структури кон државните институции, особено кон полицијата. Методот на кој криминалците се одлучуваат да покажат сила, велат тие, е карактеристичен за ваквите групи на Балканот, но сè почесто се применува и во Македонија.

"Безбедноста има регионален карактер, и таа се однесува како систем на поврзани садови. Според тоа, се прелева од едно на друго место, од еден во

# Е ПОЛИЦИЈАТА ДА СЕ ИМИНАЛНИОТ АТАК?!



**ПОЛИЦИЈАТА ВО АКЦИЈА ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА НАПАГАЧИТЕ НА "АЛФИТЕ"**


друг сектор, од една во друга држава, бидејќи регионот сè уште не е ситуиран, ние сè уште сме надвор од ЕУ и од НАТО, каде има повисоки стандарди на обезбедување на границите", истакнува Трајан Гоцевски, поранешен министер за одбрана на РМ.

## ЕФИКАСНОСТ

Дали нашиот систем може да одговори на ваквите предизвици во даден момент?

"Нашиот безбедносен систем, пред сè, Министерството за внатрешни работи - додава Гоцевски - во последно време многу успешно се справува со таквите безбедносни ризици, има резултати, а на некој начин тоа го потврдија и Европската унија и НАТО. Меѓутоа, невозможно е да се предвидат вакви инциденти (тоа се случува среде бел ден, во дворот на високообразовна институција, во состојба кога припадниците на полицијата не дејствуваат, не биле во акција, на пример, приведување или бркање на криминалци). Тоа е чист класичен излив на одмазда, нешто што треба да ни стави до знаење - ние сме овде без разлика што вие зборувате, можеме да ја загориме безбедноста. Најтрагично е што ваквата состојба не можете да ја предвидите и не можете да ја контролирате. Тоа не е добро не само за самите припадници на полицијата, тоа не е безбедно и за граѓаните. Во една таква престрелка можат да настрадаат десетици невини граѓани. Оттука, произлегува констатацијата дека луѓето кои посегнаа по тој чин немаат никакви критериуми и морални вредности, затоа што и во војувањето и во сите други полициски и воени акции има правила на однесување и почитување на таквите правила. Меѓутоа, во овој случај не постојат правила и затоа е тешко таквите работи да се предвидат. Но, Балканот сè уште е ранлив простор и има исклучително интензивно преминување на границите од државите во регионот кон нашата држава, односно така се движат разни криминогени структури, кои не мора да бидат ниту од делот на безбедноста, можат да бидат луѓе на кои им е загрозен бизнисот, нелегалната трговија со нелегални производи и оттука тие реагираат нестандартно и непресметливо".

И професорката Биљана Ванковска вели дека вооружените напаѓачи сакаат да влеат страв не само меѓу граѓаните, туку и меѓу полицајците кои директно учествуваат во операциите за сузбивање на криминалните структури.



**НА ПОЧЕТОКОТ ОД ГОДИНАВА БЕШЕ НАПАДНАТО ПОЛИЦИСКО ВОЗИЛО, ПРИ ШТО ЗАГИНА ЗОРАН МАРКОВСКИ**

Тие структури работат за пари, немаат лојалност ниту кон некоја идеологија, ниту кон некој лидер, така што многу лесно може одредени лица да ги искористат за предизвикување нестабилност.

Секако, треба да ги спомнеме и случаите со нападите врз униформирани лица кои го обезбедуваат преносот на пари до поштите и до банките, независно дали станува збор за специјални единици на МВР или, пак, за луѓе од агенциите за обезбедување.

Сè на сè, во оваа држава наместо да се покажува максимална почит кон лицата во униформа, таа како да им стана предизвик на криминогените структури да пукаат во неа, и тоа без размислување!

**ProMedia**

---

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

**PRODAŽBA I SERVIS**

business partner





tel. 02/ 3215980

**ProMedia**